

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, со седиште на Хенкештр. 127, 91052 Ерланген, Германија, преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 09.12.2020 година, го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, со седиште на Хенкештр. 127, 91052 Ерланген, Германија ќе стекне контрола над Вариан Медикал Системс Инк., компанија основана во Делавер, САД, и седиште на 3100 Хансен Веј, Пало Алто, Калифорнија, 94304-1038, САД, по пат на купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 11.11.2020 година, а дополнето на 24.11.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, со седиште на Хенкештр. 127, 91052 Ерланген, Германија со која СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ ќе стекне единствена контрола над Вариан Медикал Системс Инк., компанија основана во Делавер, САД, и седиште на 3100 Хансен Веј, Пало Алто, Калифорнија, 94304-1038, САД по пат на купопродажба на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополнувањето и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, Германија е глобален снабдувач на здравствени решенија и услуги, развој, производство и продажба на разновиден спектар на обработки на слики,

лабораториско дијагностицирање и напредни тераписки производи и услуги на даватели на здравствени услуги ширум светот. СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ, Германија вработува околу 52,000 лица во над 70 земји во светот.

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ нема подружници или претставништва во Северна Македонија, ХХХ¹.

СИМЕНС ХЕЛТАИНИЕРС АГ е дел од компаниите од групата Сименс, која има во Северна Македонија има регистрирано претставништвата на Сименс А.Е. Електротехничал Пројектс&Продуктс Подружница Скопје со седиште на Бул. „8-ми септември“ бр.16 Хипериум-Бизнис Центар 2-кат Скопје, кое обезбедува извршување на проекти со клуч-клуч во енергија, индустрија, комуникации и транспорт системи.

Вариан Медикал Системс Инк, САД е глобален производител на медицински уреди и софтверски решенија за лекување на рак со радиотерапија и други напредни третмани, вработува околу 10,000 лица низ целиот свет, има 12 производствени капацитети помеѓу Северна Америка, ЕУ, Јужна Америка и Кина и повеќе од 70 канцеларии за продажба и поддршка низ целиот свет.

Вариан Медикал Системс Инк нема подружници или претставништва во Северна Македонија, ХХХ.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски

¹ Податоците претставуваат деловна тајна